



Република Македонија

МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ

С К О П Ј Е

ПОКАНА ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ НА ПОНУДА

Договорниот орган: Министерството за финансии на Република Македонија, со седиште на ул: „Даме Груев“, бр. 14 во Скопје, има потреба од јавна набавка на услуга – изработка на проектна документација за градење на објектот на Министерството за финансии и проектантски надзор.

За таа цел, Министерството за финансии спроведува постапка за доделување на договор за јавна набавка со отворена постапка во согласност со член 64, став 1 од Законот за јавните набавки („Службен весник на Република Македонија“, бр.136/07, бр.130/08, бр.97/10, бр.53/2011 и бр.185/2011), за што објави оглас број 03/2012.

Ги покануваме заинтересираните економски оператори да ни достават понуда за горенаведениот предмет за јавна набавка најдоцна до **22.08.2012 година, до 12,00 часот**, по пошта на горенаведената адреса или лично со поднесување во писарницата на Министерството за финансии, на адреса ул. “Мито Хаџивасилев Јасмин”, бр.50 во Скопје (поранешна НИП “Нова Македонија”).

Кон оваа покана е приложена тендерска документација која ги содржи сите информации кои можат да помогнат за изработка на понудата. Тендерската документација се состои од следниве делови: инструкции за економските оператори, технички спецификации, модел на договор и образец на понуда. Молиме, при изготвувањето на понудата економските оператори да ги користат оригиналните обрасци кои се составен дел на тендерската документација.

Евентуални прашања или барања на појаснувања во врска со тендерската документација можат да се доставуваат на следната електронска адреса: **mf\_bnt\_proektiranje@finance.gov.mk** Сите одговори на поставени прашања или барања на појаснувања во врска со тендерската документација договорниот орган ќе ги достави до економските оператори кои презеле тендерска документација, без да се идентификува економскиот оператор што поставил прашање или побарал појаснување.

Отворањето на понудите ќе биде јавно и ќе се изврши на **22.08.2012 година**, во **12,00** часот, во просториите на Министерството за финансии на Република Македонија, со адреса на ул. „Мито Хаџивасилев Јасмин “ – бр.50, Скопје (поранешна НИП “Нова Македонија“), I кат, во салата за состаноци.

Заедно со понудата задолжително се доставува банкарска гаранција на понудата во износ од 3% од вкупната вредност на понудата, без пресметан данок на додадена вредност.

Благодариме за соработката.

Скопје, 01.08.2012 година

**Комисија за јавна набавка**  
**Претседател,**  
**Игор Димитров**